

Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:

РЕШЕНИЕ

За прогласување на Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Илинден за 2010 година со арх.бр.07-2150/3 од 25.12.2009 година.

Се прогласува Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Илинден за 2010 година со арх.бр.07-2150/3 од 25.12.2009 година што Советот на Општина Илинден ја усвои на дванаесеттата седница одржана на ден 25.12.2009 година.

Архив. Број 08- 2256/1
Од 26.12. 2009 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р

Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Закон за Локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), член 20 точка 8 од Статут на општина Илинден(Службен гласник на општина Илинден бр.2/2005), член 46 од Закон за градежно земјиште (Службен весник на РМ бр.82/08 и 143/08), Советот на општина Илинден на седницата одржана на 25.12.2009 година донесе

ПРОГРАМА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН ЗА 2010 ГОДИНА

Начинот и постапката за уредување на градежното земјиште се врши согласно Законот за градежно земјиште (Сл. Весник на РМ бр. 82/08 и 143/08) и прописите, кои произлегуваат од овој Закон.

Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Илинден за 2010 година, преставува континуитет на превземените активности за уредувањето на градежното земјиште од претходните години и се базира на досегашното искуство во спроведувањето на урбанистичките планови и потребите за планско уредување на населените места на подрачјето на Општина Илинден.

Програмата за уредување на градежно земјиште е сеопфатна со цел да се овозможи задоволувањето на потребите на градежната оператива, граѓаните и другите субјекти за изградба на деловни и стопански објекти, станбени згради и друго.

Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Илинден за 2010 година содржи:

- I. Просторот кој е предмет на уредување;
- II. Обемот на работите за подготвување и расчистување на градежното земјиште;
- III. Обемот и степенот на опремување на градежното земјиште со објекти на основната и секундарната инфраструктура;
- IV. Изворите за финансирање на Програмата;

- V. Пресметување на трошоците за уредувањето на градежното земјиште;
- VI. Висината на надоместокот за уредувањето на градежното земјиште и неговата распределба;
- VII. Начин на распределба на средствата за финансирање за изградба и одржување на инфраструктурата;
- VIII. Динамика на извршување на Програмата

I. ПРОСТОР КОЈ Е ПРЕДМЕТ НА УРЕДУВАЊЕ

Како простор кој е предмет на уредување со поблиско определување на земјиштето што се уредува се смета, изграденото и неизграденото земјиште на просторот на Општина Илинден, опфатен со Урбанистички планови за село, Урбанистички планови вон населено место и Локална урбанистичка планска документација.

II. ОБЕМ НА РАБОТИ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ И РАСЧИСТУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ

Под обем на работи за подготвување и расчистување на градежното земјиште за изградба на инфраструктурни објекти се подразбира:

1. Вршење подготвителни работи

- оформување на геодетска документација
- извршување на основни геомеханички испитувања

2. Расчистување на градежно земјиште

- решавање на имотно правните односи (денационализација, експропријација и слично)
- уривање на градежни и други објекти на градежната парцела
- транспорт на материјалот од местото на уривање до депонија.

III. ОБЕМ И СТЕПЕН НА ОПРЕМУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ СО ОБЈЕКТИ НА ОСНОВНА И СЕКУНДАРНА ИНФРАСТРУКТУРА

Градежното земјиште се уредува во обем и степен согласно Правилникот за степенот на уредување на градежно земјиште со комунална инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост (Службен весник на РМ бр.88/09), со инфраструктура од значење за општината утврдена со Урбанистички планови за село, Урбанистички планови вон населено место и Локална урбанистичка планска документација на подрачјето на Општина Илинден.

Под обем на уредување (опремување) на градежното земјиште се подразбира изградба на објекти на комунална инфраструктурата, заради непречен пристап до градежната парцела од јавен пат, поставување: водоводна, канализациона (фекална и атмосферска), нисконапонска електрична, ТТ и друга мрежа со приклучоци до градежната парцела. Уредувањето и опремувањето на градежното земјиште може да биде извршено целосно или делумно, во минатиот период или во моментот кога се уредува.

Под степен на уредување опремување на градежното земјиште се подразбира степенот на опременост на земјиштето со објекти од комуналната инфраструктура за задоволување на заедничката и индивидуалната комунална потрошувачка, до границите на градежната парцела. Степенот на уреденост на градежното земјиште може да биде основен, повисок или понизок од основниот степен на уреденост.

III-1 Основен степен на уреденост опфаќа :

-непречен пристап до градежната парцела од јавен пат (улица со тротоари), пешачки патеки и други површини согласно урбанистичките планови и локална урбанистичка планска документација,

- изградба на подземна електрична мрежа,
- улично осветлување,
- водоводна мрежа,
- фекална канализација и
- атмосферска канализација.

III-2 Повисок степен на уреденост опфаќа:

- ПТТ (оптичка- телекомуникациона) мрежа,
- топлификациона мрежа,
- паркинг простори,
- гасоводна мрежа и
- пречистителна станица за отпадни води.

III-3 Понизок степен на уреденост опфаќа:

- непречен пристап до градежната парцела од некатегоризиран јавен пат,
- сопствено водоснабдување (нема приклучок на водоводна мрежа),
- септичка јама (нема приклучок на фекална канализација),
- сопствен одвод на атмосферски води (нема приклучок на атмосферска канализација),
- нестандардно улично осветлување и
- надземна нестандардна електрична мрежа.

Бидејќи уредувањето на градежното земјиште на подрачјето на Општина Илинден не го опфаќа целосно обемот на опремување, односно земјиштето е опремено со помалку објекти од основниот степен се утврдува понизок степен на уреденост на градежно земјиште од основниот степен на уреденост.

Опремувањето на градежното земјиште утврдено со оваа Програма ќе се врши само со објекти од комуналната инфраструктура за заедничка комунална потрошувачка, како понизок степен на уреденост од основниот.

Уредувањето на градежното земјиште, ќе се врши по обезбедувањето на имотно правни, технички услови и материјални средства.

III-4 Опремување со објекти од комунална инфраструктура во границите на градежната парцела

Уредувањето на градежното земјиште во границите на градежната парцела со комунална и сообраќајна инфраструктура и партерно уредување го врши корисникот на земјиштето (инвеститор).

Проектирањето и изградбата на инфраструктурната мрежа за висок напон, друга инсталација и објекти, трафостаници или учеството во нив, корисникот на земјиштето го регулира согласно Енергетската согласност издадена од ЕВН Македонија.

Трошоците за расчистување на градежното земјиште и геомеханичките испитувања ги сноси корисникот (инвеститорот) на земјиштето. Исто така, корисникот (инвеститорот) на земјиштето е должен да ги надомести на Општината, порано направените трошоци за расчистување на градежната парцела.

IV. ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Програмата за уредување на градежното земјиште за 2010 година, се финансира од извори утврдени со Буџетот на Општина Илинден за 2010 година и тоа :

1. Даноци на имот

- Данок на имот
- Данок на промет на недвижности
- Данок на наследство и подарок

2. Комунални даноци

- Комунална такса за истакнување на фирма, реклама и поставување урбана опрема и времени објекти.

- Надоместок за уредување на градежно земјиште

Уредувањето на градежното земјиште како што е изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици, одржување и изградба на јавно осветлување и изработка на техничка документација и урбанистички планови ќе се опфати преку донесување на поединечни Програми од страна на Советот на Општина Илинден.

3. Средства од наплата на глоба изречена од страна на инспекциска служба

- Глоба од наплата за прекршоци предвидени со Законот за градење.
- Глоба од наплата за прекршоци предвидени со Закон за јавна чистота, Закон за комунална хигиена, Закон за управување со смет и слично.

V. ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

Трошоците за уредување на градежното земјиште опфаќаат:

- Геодетско снимање, изготвување на геодетски елаборати, ажурирање на геодетски подлоги;
- Изготвување на елаборати за расчистување на имотно правните односи/експропријација;
- Изработка на урбанистички планови и локална урбанистичка планска документација ;
- Изработка на техничка документација и ревизија за изградба на улици, тротоари, водоводна, фекална и атмосферска мрежа и друга комунална инфраструктура;
- Изработка на студии за влијанието на плановите и проектите врз животната средина
- Изградба на нови улици и доизградба на постојните;
- Изградба на тротоари
- Изградба на улично осветлување
- Изградба на фекална канализација
- Одржување на каналска мрежа низ населени места за одвод на атмосферски води

VI. ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И НЕГОВА РАСПРЕДЕЛБА

Висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште во услови кога не се реализирани објектите на комуналната инфраструктура, согласно степенот на планирана уреденост се определува според Одлуката за утврдување на висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште изразена во денари/м² нето изградена површина, а врз основа на новата корисна површина што ќе се гради согласно Основниот проект и дополнувањето на Основниот проект, помножена со коефициенти наведени во Правилникот за степен на

уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост (Сл. Весник на РМ бр. 88/2009).

Висината на надоместокот зависи од видот на објектот и е утврдена со Одлука за утврдување на висината на надоместокот за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Илинден за 2010 година.

Доколку дојде до изменување и дополнување на Правилникот за степен на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост (Сл. Весник на РМ бр. 88/2009), и Одлука за утврдување на висината на надоместокот за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Илинден за 2010 година, надоместокот ќе се пресметува согласно важечкиот Правилник и утврдената висина на надоместокот.

Одобрение за градење на објект се издава врз основа на склучен договор за плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште. Без платен надоместок за уредување на градежно земјиште Општина Илинден нема да издаде Одобрение за градење, освен ако не е претходно склучен договор за начинот на плаќање на надоместокот или договор со кој е утврдено дека инвеститорот земјиштето ќе го уреди на сопствен трошок.

При реконструкција со која не се добива нова станбена површина, надоместокот за уредување на градежно земјиште не се наплатува. Надоместокот за уредување на градежно земјиште за пренамена од станбен во друг вид простор се наплатува еднократно во висина на евентуалната разлика, а средствата се неповратни. Надоместокот за уредување на градежно земјиште за пренамена од друг вид простор (административно - деловен, произведен и објекти од јавен карактер), во станбен простор не се наплатува.

За објекти кои се отпочнати со градба и во текот на градбата не се постапува согласно издаденото одобрение за градење (во тој случај одобрението за градење и проектната документација се ништовни), а во меѓувреме настанала измена на локациските услови по избор на инвеститорот или заради измена или донесување на нов урбанистички план и локална урбанистичка планска документација, надоместокот за уредување на градежно земјиште се пресметува во целост согласно новата техничка документација, важечките урбанистички планови, локална урбанистичка планска документација и позитивни законски прописи.

Зоните за наплата на надоместокот за уредување на градежно земјиште ќе се одредат со Одлука за утврдување на висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Илинден која ќе ја донесе Советот на општина Илинден.

VII. НАЧИН НА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЗА ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА

Средствата кои ќе се распределат за уредување на градежното земјиште се следните:

- | | |
|--|--------------------|
| - Расчистување на градежно земјиште (уривање/отстранување на објекти) | 1.176.000,00 ден. |
| - Изградба на фекална канализациона мрежа и пречистителна станица | 37.000.000,00 ден. |
| - Изработка на проекти за канализациони системи | 350.000,00 ден. |
| - Изградба на систем за водоснабдување | 3.000.000,00 ден. |

| | |
|---|----------------------------------|
| - Изработка на проекти за системи за водоснабување | 350.000,00 ден. |
| - Изградба / поставување на урбана опрема (партерно уредување пред јавни и спортски објекти, поставување на павер елементи, клупи, канделабри, хортикултурно уредување и друго | 4.000.000,00 ден. |
| <u>ВКУПНО:</u> | <u>45.876.000,00 ден.</u> |

VIII. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Динамиката на извршувањето на Програмата ќе зависи од создадените стварно-правни материјални и технички услови, како и од приливот на средствата од надоместокот за уредување на градежно земјиште и другите средства.

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Започнати постапки за издавање на одобренија за градење и одобрение за употреба ќе продолжат според прописите кои важеле до денот на стапување во сила на оваа Програма, а спрема законски предвидениот рок за нивно завршување.

За спроведувањето на оваа Програма надлежен е Градоначалникот на општина Илинден.

Оваа Програма влегува во сила од денот на објавувањето во "Службен гласник на општина Илинден".

Број .07-2150/3
25.12.2009 година

Совет на Општина Илинден
Претседател
Марјан Милошевски с.р

Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:

РЕШЕНИЕ

За прогласување на Одлука за утврдување на висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Илинден со арх.бр.07-2150/4 од 25.12.2009 година.

Се прогласува Одлуката за утврдување на висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Илинден со арх.бр.07-2150/4 од 25.12.2009 година што Советот на Општина Илинден ја усвои на дванаесеттата седница одржана на ден 25.12.2009 година.

Архив. Број 08- 2256/2
Од 26.12. 2009 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р

Врз основа на член 22 став 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М.бр.05/2002), член 47 став 2 од Законот за градежно земјиште (Сл.весник на Р.М.бр.82/08 и 143/2008) и член 20 од Статутот на Општина Илинден (Службен гласник на општина Илинден бр.02/2005), Советот на Општина Илинден ја донесе следната

О Д Л У К А

за утврдување на висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Илинден

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Илинден.

Член 2

Наменската употреба на уреденото градежно земјиште на подрачјето на Општина Илинден соодветствува со класите на намени утврдени во Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ бр. 78/06, 140/07 и 12/09) и важечките Урбанистичките планови и Локална урбанистичка документација.

Член 3

Во услови кога не се реализирани објектите на комуналната инфраструктура, согласно степенот на планираната уреденост, а врз основа на Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост (Сл.весник на Р.М.бр. 88/2009), трошоците за уредување на градежното земјиште ќе се пресметуваат врз основа на новата корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините по метар квадратен на подовите на сите простории во објектот, согласно заверениот основен проект и дополнување на основниот проект, помножени со прикажаните коефициенти и цени, при што надоместокот за уредување на градежно земјиште ќе изнесува:

| Видови на објекти | Коефициенти | I зона Цена во денари (м ²) | II зона Цена во денари (м ²) | I зона Вкупно во денари (м ²) | II зона Вкупно во денари (м ²) |
|--|-------------|--|---|--|---|
| Станбени објекти | | | | | |
| Станбени простории | 1,0 | 120,00 | 60,00 | 120,00 | 60,00 |
| Стражарници, управител, простории за домар | 0,5 | 120,00 | 60,00 | 60,00 | 30,00 |
| Логија затворена од трите страни | 0,4 | 120,00 | 60,00 | 48,00 | 24,00 |
| Помошни простории, остава за гориво, котлара и визба | 0,3 | 120,00 | 60,00 | 36,00 | 18,00 |
| Скалишен простор и заеднички комуникации | 0,3 | 120,00 | 60,00 | 36,00 | 18,00 |
| Подлогија затворена од две страни | 0,3 | 120,00 | 60,00 | 36,00 | 18,00 |
| Трафостаница од 35 Кв во објектот и надвор од објектот | 0,3 | 120,00 | 60,00 | 36,00 | 18,00 |
| Зеднички проодни тераси, пасажи | 0,2 | 120,00 | 60,00 | 24,00 | 12,00 |
| Станбени простории со висина до 2,50м, подпокривен простор | 0,2 | 120,00 | 60,00 | 24,00 | 12,00 |

| | | | | | |
|--|-----|---------|--------|----------------|---------------|
| Балкони, тераси | 0,2 | 120,00 | 60,00 | 24,00 | 12,00 |
| Паркиралишта и гаражи | 0,1 | 120,00 | 60,00 | 12,00 | 6,00 |
| Деловни, јавни и производни објекти | | | | | |
| Простории | 1,0 | 1850,00 | 615,00 | 1850,00 | 615,00 |
| Магацини | 0,5 | 1850,00 | 615,00 | 925,00 | 308,00 |
| Простории наменети за производство и услуги | 0,5 | 1850,00 | 615,00 | 925,00 | 308,00 |
| Скалишен простор и заеднички комуникации | 0,5 | 1850,00 | 615,00 | 925,00 | 308,00 |
| Логија затворена од трите страни | 0,5 | 1850,00 | 615,00 | 925,00 | 308,00 |
| Балкони, тераси | 0,4 | 1850,00 | 615,00 | 740,00 | 246,00 |
| Трафостаница до 35 Кв во објект и надвор од објект | 0,4 | 1850,00 | 615,00 | 740,00 | 246,00 |
| Помошни простории, остава за гориво, котлара | 0,3 | 1850,00 | 615,00 | 555,00 | 185,00 |
| Подлогија затворена од двете страни | 0,3 | 1850,00 | 615,00 | 555,00 | 185,00 |
| Отворен наткриен простор | 0,3 | 1850,00 | 615,00 | 555,00 | 185,00 |
| Паркиралишта и гаражи | 0,1 | 1850,00 | 615,00 | 185,00 | 61,5 |
| Други објекти | | | | | |
| Бензиски пумпи, гасни станици и базни станици за 50% од површината на локацијата | 1,0 | 1850,00 | 615,00 | 1850,00 | 615,00 |
| Отворени пазаришта – за 30% од површината на локацијата | 1,0 | 1850,00 | 615,00 | 1850,00 | 615,00 |
| Трафостаници над 35 Кв | 1,0 | 1850,00 | 615,00 | 1850,00 | 615,00 |
| Спортски покриени објекти | 0,5 | 1850,00 | 615,00 | 925,00 | 308,00 |
| Спортски откриени објекти | 0,3 | 1850,00 | 615,00 | 555,00 | 185,00 |
| Базени | 0,2 | 1850,00 | 615,00 | 370,00 | 123,00 |

Заради овозможување на локален економски развој, рамномерен просторен развој, како и за рационално уредување и користење на просторот на подрачјето на општина Илинден, при пресметување на надоместокот за уредување на градежно земјиште за просториите наменети за производство и услуги истите ќе се пресметуваат по коефициент 0,5.

Член 4

Доколку дојде до изменување и дополнување на Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост (Сл.весник на Р.М.бр. 88/2009), надоместокот за уредување на градежно земјиште ќе се пресметува согласно важечкиот Правилник.

Надоместокот за уредување на градежно земјиште за пренамена на посебен дел од објект, станбен објект или дел од станбен објект во простор за вршење на деловна дејност се наплатува еднократно во висина на евентуалната разлика, а средствата се неповратни.

Надоместокот за уредување на градежното земјиште за пренамена од друг вид на простор (административно-деловен, производен и објекти од јавен карактер) во станбен простор не се наплатува.

Член 5

Надоместокот се наплатува по Зони на градежното земјиште зависно од подобностите што одредено земјиште му ги дава на корисникот, местоположбата на земјиштето во населеното место, сообраќајната поврзаност и опременоста на земјиштето со комунални објекти за заедничка комунална потрошувачка.

Зоните се утврдени со следните опфати :

I Зона ги опфаќа .

- планските опфати дефинирани во Урбанистички планови за село и Урбанистички планови вон населено место Илинден, Марино и Кадино и
- планските опфати дефинирани со Локална урбанистичка планска документација во и вон плански опфат за населени места Илинден, Марино и Кадино

II Зона ги опфаќа :

- планските опфати дефинирани со Урбанистички планови за село и Урбанистички планови вон населено место и Одлуки за начинот на градење во населени места во општина Илинден кои немаат урбанистичка документација, за населени места Мралино, Мршевци, Миладиновци, Ајватовци, Бунарцик, Текија, Дељадровци, Бучинци и Бујковци.
- планските опфати дефинирани со Локална урбанистичка планска документација во и вон плански опфат за населени места Мралино, Мршевци, Миладиновци, Ајватовци, Бунарцик, Текија, Дељадровци, Бучинци и Бујковци.

Член 6

Со донесување на оваа Одлука престанува да важи Одлука за утврдување на висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Илинден бр.07-2611/5 од 26.12.2008 година.

Член 7

Без платен надоместок за уредување на градежно земјиште Општина Илинден не може да издаде Одобрение за градење, освен ако не е склучен договор за начинот на плаќање на надоместокот или договор со кој е утврдено дека инвеститорот сам ќе го уреди градежното земјиште.

Член 8

Во колку во текот на годината се наложи потреба од измена на висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште, корекцијата на цената ќе ја изврши Советот на Општина Илинден.

Член 9

Започнати постапки за издавање на одобренија за градење и одобрение за употреба ќе продолжат според прописите кои важеле до денот на стапување во сила на оваа Одлука, а спрема законски предвидениот рок за нивно завршување.

член 10

Оваа Одлука ќе се објави во Службен Гласник на Општина Илинден, а стапува во сила од 01.01.2010 година

Арх.бр.07-2150/4
Од 25.12.2009г.

Совет на Општина Илинден
Претседател
Марјан Милошевски с.р

Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:

РЕШЕНИЕ

За прогласување на Програма за изработка на Урбанистички планови и Локална урбанистичка планска документација на подрачјето на општина Илинден со арх.бр.07-2150/5 од 25.12.2009 година.

Се прогласува Програма за изработка на Урбанистички планови и Локална урбанистичка планска документација на подрачјето на општина Илинден со арх.бр.07-2150/5 од 25.12.2009 година што Советот на Општина Илинден ја усвои на дванаесеттата седница одржана на ден 25.12.2009 година.

Архив. Број 08- 2256/3
Од 26.12. 2009 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р

Врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Закон за Локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), член 20 точка 6 и 7 од Статут на Општина Илинден (Службен гласник на општина Илинден бр.2/2005), член 17 став 1, 3 и 7 и член 50а став 5 од Закон за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр.51/2005, 137/2007 и 91/2009), Советот на Општина Илинден на седницата одржана на 25.12.2009 година донесе

ГОДИШНА ПРОГРАМА

за изработка на Урбанистички планови и Локална урбанистичка планска документација на подрачјето на Општина Илинден за 2010 година

1.ОПШТИ ОДРЕДБИ

Годишната програма за изработка на Урбанистичките планови и Локална урбанистичка планска документација на подрачјето на Општина Илинден за 2010 година претставува:

- 1.Основа за изработка и донесување на Урбанистички планови за село, Урбанистички планови вон населено место, како и за нивна измена и дополна, Локална урбанистичка планска документација, изработка на стручни ревизии, ажурирање на геодетски подлоги, изработка на услови за планирање на просторот, картирање и друго.
- 2.Основа за уредување и опремување на градежното земјиште,
- 3.Основа за добивање на согласност од Министерството за транспорт и врски.

2.ПРОСТОР КОЈ Е ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА

Како простор, кој е предмет на урбанизација се смета изграденото и неизграденото земјиште на просторот на Општина Илинден.

Урбанистички план за село се донесува за подрачје на населено место во општината од селски карактер. Урбанистички план вон населено место се донесува по потреба за плански опфат, за подрачје на општините, кои не се опфатени со генералните урбанистички планови и со урбанистички планови за село.

Планскиот опфат на УП за село и УП вон населено место е подрачје уредено со урбанистички план и се дефинира со утврдување на граница на плански опфат. Границата на планскиот опфат на урбанистичките планови ќе се утврди согласно Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ бр. 78/06, 140/07 и 12/09), при што треба да се совпаѓа или да ги следи природните и создадени линеарни зададености на теренот (граница на катастарска парцела, пат, оска на улица, граница на подрачје со иста намена, релјеф, водени токови и друго).

Во и вон плански опфат може да се уредува користење на просторот и со локална урбанистичка планска документација. Со неа може да се врши уредување и користење на просторот со определување на градежна парцела во и вон плански опфат, како и уредување и користење на просторот во рамките на формирана градежна парцела, за градби утврдени со закон од трета, четврта и петта категорија, а заради реализација на инвестициски проекти од значење за Општина Илинден.

3.ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА

Точка 3а. Со Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Илинден за 2010 година е опфатена изработката на следните урбанистички планови:

| Ред. Бр. | Урбанистички план | н.м. | Повр-Шина (приближна) | Намена | Начин на финансирање |
|----------|---|-------------|-----------------------|--|----------------------|
| 1 | Урбанистички план вон населено место Кадино Локалитет 19 | Кадино | 10 ха | Б и Г класа Комерцијални и деловни намени Производство и дистрибуција, услуги, | Општина Илинден |
| 2 | Урбанистички план вон населено место Локалитет Карагач 1 | Илинден | 30 ха | Б и Г класа Комерцијални и деловни намени Производство, дистрибуција, услуги, | Општина Илинден |
| 3 | Урбанистички планови вон населено место | Миладиновци | 20 ха | Рекреативно-излетнички центар | Општина Илинден |
| 4 | Урбанистички планови вон населено место | Ајватовци | 20 ха | Рекреативно-излетнички центар | Општина Илинден |
| 5 | Урбанистички план за село Кадино и Мралино-измена и дополна | Кадино | 2 ха | Г класа Производство, дистрибуција и услуги, комерцијални и деловни намени | Правни-физички лица |

| | | | | | |
|---|---|------------------------|----------|--|---------------------|
| 6 | Урбанистички план вон населено место ОКТА Рафинерија на нафта АД Скопје | Милади новци, Бујковци | 142 ха | Г класа Производство, дистрибуција и сервиси | Правни-физички лица |
| 7 | Урбанистички план вон населено место - Локалитет Езерце Бучинци | Бучинци | 10,0 ха | Д зеленило и рекреација | Општина Илинден |
| 8 | Изменување и дополнување на Урбанистички план за село Илинден дел од Урбан блок 17 | Илинден | 17 ха | Г класа Производство, дистрибуција и сервиси | Општина Илинден |
| 9 | Изменување и дополнување на Урбанистички план за село Илинден Локалитет Спортски центар | Илинден | 10,23 ха | Г, А, В, Б, Д, Е | Општина Илинден |

Точка 3б. Со Програмата е опфатена изработката на следната Локална урбанистичка планска документација :

| Ред. бр. | Локална урбанистичка планска документација | н.м. | КП.бр. ГП.бр. (приближна површина м2) | Намена | Начин на финансирање |
|----------|--|-----------|---------------------------------------|--|----------------------|
| 1 | вон населено место Мралино - место викано Јурија | Мралино | Дел од КП бр.368/1 (10.000) | Г2 – Лесна и загадувачка индустрија | Општина Илинден |
| 2 | вон населено место Ајватовци - место викано Црквиште | Ајватовци | КП бр.403 (6.200) | Г2 – Лесна и загадувачка индустрија | Општина Илинден |
| 3 | Изменување и дополнување на Урбанистички план за село Илинден, дел од Урбан блок 2 - место викано Трница | Илинден | КП бр.180 7/1 (45.000) | Г – Производство, дистрибуција и сервиси | Општина Илинден |

4.ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

За финансирање на Програмата за изработка на Урбанистички планови и Локална урбанистичка планска документација на подрачјето на Општина Илинден за 2010 година, ќе се обезбедат средства од **Буџетот на Општина Илинден за 2010 година во износ од 2.500.000,00 денари** за изработка на Урбанистички планови и за изработка на Локална урбанистичка планска документација.

Исто така дел од Програмата може да се финансира од заинтересирани правни и физички лица, чии што програмски барања и подрачја на интерес се прифатливи за Општината и од Буџет на Република Македонија.

5.ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Оваа Програма ќе се реализира во зависност од приливот на финансиски средства во Буџетот на Општина Илинден за 2010 година.

6.ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Во текот на годината, во зависност од потребите, Програмата може да претрпи измени и дополнувања. Врз основа на оваа годишна програма, Општината како нарачател на плановите склучува договор за изработка на истите со правни лица кои имаат лиценца за изработка на истите, согласно Закон.

Со донесување на Програмата за изработка на урбанистички планови и локална урбанистичка планска документација на подрачјето на Општина Илинден за 2010 година, престанува да важи Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Илинден за 2009 година со арх.број 07-464/4, донесена од Советот на општина Илинден на седница одржана на ден 13.03.2009 година и објавена во Службен Гласник на општина Илинден бр. 3 од 18 март 2009 година и Програма за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Илинден за 2009 година со арх.број 07-2036/4, донесена од Советот на Општина Илинден на седница одржана на ден 27.11.2009 година и објавена во Службен Гласник на Општина Илинден бр. 15 од Декември 2009 година.

Програмата за изработка на Урбанистички планови и Локална урбанистичка планска документација на подрачјето на Општина Илинден за 2010 година, влегува во сила од денот на објавување во Службен Гласник на општина Илинден.

Број 07-2150/5
25.12.2009 година

Совет на Општина Илинден
Претседател
Марјан Милошевски с.р

Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:

РЕШЕНИЕ

За прогласување на Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општински патишта и улици на подрачјето на општина Илинден за 2010 година со арх.бр.07-2150/6 од 25.12.2009 година.

Се прогласува Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општински патишта и улици на подрачјето на општина Илинден за 2010 година со арх.бр.07-2150/6 од 25.12.2009 година што Советот на Општина Илинден ја усвои на дванаесеттата седница одржана на ден 25.12.2009 година.

Архив. Број 08- 2256/4
Од 26.12. 2009 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р

Врз основа на член 22 став 1 точка 1 член 36 од Закон за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), член 20 точка 12 од Статут на општина Илинден (Службен гласник на општина Илинден бр. 2/2005) и член 14 став 8 од Закон за јавни патишта (“Сл. весник на РМ”, број 84/2008, 52/2009) Советот на општина Илинден на седницата одржана на 25.12.2009 година донесе:

ПРОГРАМА

за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општински патишта и улици на подрачјето на Општина Илинден за 2010 година

член 1

Со оваа Програма се утврдуваат средствата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општински патишта и улици на подрачјето на Општина Илинден за 2010 година, како и нивната распределба.

член 2

Изворите на средствата за финансирање на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општински патишта и улици на подрачјето на Општина Илинден за 2010 година се :

- Буџет на Општина Илинден
- Буџет на Република Македонија
- Агенција за државни патишта

член 3

Распределбата на средствата за изградба , реконструкција, одржување и заштита на општински патишта и улици ќе се врши на следниот начин:

- | | |
|--|--------------------|
| - Изработка на проекти | 500.000,00 ден. |
| - Реконструкција, одржување и заштита на општински патишта и улици | 30.000.000,00 ден. |

| | |
|---|---------------------------|
| - Изградба и одржување на вертикална и хоризонтална сигнализација | 1.350.000,00 ден. |
| - Изградба и одржување на мостови | 3.350.000,00 ден. |
| - Зимско одржување на општински патишта и улици | 1.400.000,00 ден. |
| ВКУПНО : | 36.600.000,00 ден. |

член 4

Оперативни задачи кои ќе се извршат при спроведување на програмата се :

- Изработка на проекти на општински патишта и улици** ќе се врши согласно важечките Урбанистички планови и Урбанистичка документација на подрачјето на општина Илинден и тоа :
 - Новопланирани улици во н.м.Илинден во место викано Ограѓа за реализирање на инвестиции (тех. бр.1393/05 и тех. бр.44/09),
 - Новопланирани улици во н.м.Марино и н.м.Кадино опфатени со Урбанистички планови за стопански комплекс Локалитет 13, Локалитет 14 и 15, Локалитет 16 и 17 и Локалитет 19, за реализирање на инвестиции (тех. бр.58-09/08,тех. бр.Е 15/08 и тех. бр.1966/08),
 - Новопланирани улици во н.м.Илинден опфатени со УПВНМ за Стопански комплекс Белимбегово, за реализирање на инвестиции (тех. бр.Е 14/08).
- Приоритетни општински патишта и улици за изградба :**
 - Изградба на локален пат Ајватовци-Мршевци во должина од 3,9 км, согласно проект со технички број 08/2005,
 - Изградба на локален пат н.м.Илинден-Пуста Кула во должина од 1,0 км, согласно технички број 1303/2006,
 - Изградба на улици опфатени од фекалната канализација,
 - Изградба на новопланирани улици во н.м.Илинден, место викано Ограѓа за реализирање на инвестиции,
 - Изградба на новопланирани улици во н.м.Марино и н.м.Кадино опфатени со Урбанистички планови за стопански комплекс Локалитет 13, Локалитет 14 и 15, Локалитет 16 и 17 и Локалитет 19 за реализирање на инвестиции,
 - Изградба на новопланирани улици во н.м.Илинден опфатени со УПВНМ за Стопански комплекс Белимбегово за реализирање на инвестиции.
 - Доизградба на тротоари на улица 8 во н.м Илинден и н.м.Марино.
- Реконструкција, одржување и заштита на општински патишта и улици:**
 - Реконструкцијата и одржувањето на општински патишта и улици ќе се врши низ сите дванаесет населени места во општина Илинден на следните правци :

| ПАТЕН ПРАВЕЦ | ДОЛЖИНА (км) |
|-----------------------------|--------------|
| – Пуста кула-ул.1 (Илинден) | 3,3 |
| – Ул.8 (Илинден) | 2,6 |
| – Ул.9 (Илинден) | 2,4 |
| – Ул.34 (Илинден) | 1,4 |
| – Ул.500 (Марино) | 1,7 |

| | |
|---|----------------|
| – Ул.531 (Марино) | 2,0 |
| – Марино -Кадино- Мралино | 3,5 |
| – Кадино-Автопат Е-75 | 2,7 |
| – Кадино-Бунарџик-Ајватовци | 4,4 |
| – Марино-Миладиновци | 6,5 |
| – Миладиновци-Бујковци | 2,0 |
| – Бујковци-Мршевци | 1,5 |
| – Мршевци-Бучинци | 1,0 |
| – Миладиновци-Текија-Дељадровци | 4,1 |
| – Мралино-Петровец | 2,0 |
| – Улици оштетени при изградба на фекална канализација | |
| ВКУПНО | 41,1 км |

Реконструкцијата и одржувањето на општинските патишта и улици ќе опфати тампонирање на постојни пробиени земјани патишта, крпење на ударни дупки, гребење и преслекување со асфалт, санирање на поголеми оштетени патни појаси со комплетна реконструкција, санирање и уредување на банкини, поставување на рабници.

Реконструкција на локални патишта и улици ќе се врши и до објектите со јавна намена во населените места (црква и гробишта).

4. Изградба и одржување на вертикална и хоризонтална сигнализација ќе се врши во согласност со Сообраќајните проекти за измена на условите и режимот на сообраќајот на улиците во општина Илинден и приоритетите на населените места во општината и тоа поставување и одржување на сообраќајни знаци, заштитна опрема и хоризонтална сигнализација (проекти со тех. бр.133/2005, тех. бр.152/2005, тех. бр.141/2005, тех. бр.174/2006, тех. бр.220/2006).

5. Изградба и одржувањето на мостови :

- изградба на мост во н.м.Миладиновци
- одржување на мостови на општинските патишта и улици на подрачјето на општина Илинден, на приоритетни локации за санација со кое ќе се опфатат помали санации, замена и реконструкција на огради и слично.

6. Зимското одржување ќе се врши на главните патни правци на општинските патишта и улици, на патните правци по кои сообраќа јавниот сообраќаен превоз на подрачјето на општина Илинден, како и пред јавните објекти.

член 5

За реализација на Програмата е задолжен Градоначалникот на општина Илинден.

член 6

Динамиката на извршување на предвидените работи ќе се извршува во зависност од приливот на средствата.

член 7

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на Општина Илинден .

Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:

РЕШЕНИЕ

За прогласување на Програма за користење, одржување и изградба на јавно осветлување на подрачјето на општина Илинден со арх.бр.07-2150/7 од 25.12.2009 година.

Се прогласува Програма за користење, одржување и изградба на јавно осветлување на подрачјето на општина Илинден со арх.бр.07-2150/7 од 25.12.2009 година што Советот на Општина Илинден ја усвои на дванаесеттата седница одржана на ден 25.12.2009 година.

Архив. Број 08- 2256/5
Од 26.12. 2009 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р

Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Законот за Локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), член 20 точка 13 од Статутот на Општина Илинден (Службен гласник на Општина Илинден бр.2/2005), член 15 од Закон за комунални такси (Службен весник на РМ бр.61/04, 64/05 и 92/07), Советот на Општина Илинден на седницата одржана на ден 25.12.2009 година донесе

ПРОГРАМА

за користење, одржување и изградба на јавно осветлување на подрачјето на Општина Илинден за 2010 година

1.Со Програмата за користење, одржување, реконструкција и изградба на јавно осветлување на подрачјето на Општина Илинден за 2010 година се врши распределба на средства што на Општина Илинден и припаѓаат согласно Закон за комунални такси за 2010 година.

2.Средствата од точка 1 на оваа Програма ќе се користат за тековна потрошувачка на електрична енергија, реконструкција – вградување на штедливи улични светилки и изградба на нови линии за улично осветлување на подрачјето на Општина Илинден и тоа:

| | |
|---|----------------------------|
| Трошоци за потрошена електрична енергија за јавно осветлување | 3.000.000,00 денари |
| Реконструкција – вградување на штедливи улични светилки | 3.000.000,00 денари |
| Одржување на јавно осветлување | 1.000.000,00 денари |
| ВКУПНО | 7.000.000,00 денари |

3.Одржувањето на јавното осветлување ќе се врши на сите јавни површини (плоштади, паркови, сообраќајници, паркинзи и сл) и тоа во сите дванаесет населени места во Општина Илинден, прикажани во следната табела:

| Р.б. | Населено место | Број на улични светилки | Должина на линија-улично осветлување(м) |
|---------------|----------------|-------------------------|---|
| 1 | Илинден | 350 | 18.230 |
| 2 | Марино | 350 | 16.980 |
| 3 | Кадино | 120 | 6.600 |
| 4 | Мралино | 70 | 2.900 |
| 5 | Бунарцик | 50 | 2.700 |
| 6 | Ајватовци | 30 | 1.700 |
| 7 | Миладиновци | 120 | 5.300 |
| 8 | Бујковци | 35 | 1.800 |
| 9 | Бучинци | 20 | 800 |
| 10 | Мршевци | 85 | 3.300 |
| 11 | Дељадровци | 47 | 2.600 |
| 12 | Текија | 32 | 1.300 |
| ВКУПНО | | | 64.210 |

4. Реконструкција на уличното осветлување ќе опфаќа:

- изработка на проект за реконструкција на уличното осветлување
- замена на постојните улични светилки и вградување на штедливи улични светилки

5. За реализација на Програмата е задолжен Градоначалникот на општина Илинден.

6. Динамиката на извршување на предвидените работи ќе се извршува во зависност од приливот на средствата.

7. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на обајување во Службен Гласник на Општина Илинден.

Број 07- 2150/7
Од 25.12.2009г.

Совет на Општина Илинден
Претседател
Марјан Милошевски с.р

Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:

РЕШЕНИЕ

За прогласување на Програма за управување со комунален и други видови неопасен отпад на територија на општина Илинден за 2010 година со арх.бр.07-2150/8 од 25.12.2009 година.

Се прогласува Програма за управување со комунален и други видови неопасен отпад на територија на општина Илинден за 2010 година со арх.бр.07-2150/8 од 25.12.2009 година што Советот на Општина Илинден ја усвои на дванаесеттата седница одржана на ден 25.12.2009 година.

Архив. Број 08- 2256/6
Од 26.12. 2009 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р

ПРОГРАМА

за управување со комунален и други видови
неопасен отпад на територијата на Општина Илинден
за 2010 година



Илинден, 2009 година

Врз основа на одредбите од Законот за управување со отпад („Службен весник на РМ“ бр.68/04 ; 71/04 и 107/07), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр.53/2005), Законот за комунални дејности („Службен весник на РМ“ 45/97,23/99,45/02 и 16/04), Одлуката за комунален ред на Општина Илинден (Службен гласник на Општина Илинден бр.1 од 30.04.1998 година), Советот на Општина Илинден донесе:

ПРОГРАМА

за управување со комуналниот цврст отпад на подрачјето на Општина Илинден за 2010 година

I. ВОВЕД

Кај граѓаните на Општина Илинден постои висока еколошка свест и тие се помалку го толерираат загадувањето на околината со отпадоци. Ефикасниот инспекциски надзор и мандатните казни ги приморуваат несовесните граѓани да ги почитуваат правилата за цврстиот отпад на заедницата. Јавното комунално претпријатие „Илинден“ н.Илинден е добро организирано, стручниот кадар постојано го подобрува системот за управување со отпад и ЈКП „Илинден“ има добра логистика на собирање на отпадот и добра соработка со корисниците на услугите. Со ефикасното третирање на комуналниот цврст отпад, граѓаните на Општина Илинден се чекор напред во остварувањето на правото на здрава животна средина.

Идните планови се насочени во насока на унапредувањето и заштитата на животната средина, воведување на нови техники и технологии во управувањето со отпадот, третман на истиот преку искористување на отпадот како секундарна суровина и енергетско гориво, намалување на количината на создавање на отпадот, негов адекватен третман, подигнување на јавната свест за значењето на овој проблем, евиденциите и мониторингот, а се со цел намалување и елиминирање на штетното влијание на овој вид на отпад врз животната средина.

Со изготвувањето на оваа Програма ЈКП „Илинден“ н.Илинден има за цел исполнување на две стратешки цели и тоа :

- Имплементација на законската регулатива (Законот за управување со отпад и Законот за животната средина) и
- Подобрување на оперативното работење, воведување на нови технологии и техники во работењето.

Со цел исполнувањето на основните цели на Законот за управување со отпадот, Претпријатието ќе превземе активности во насока на :

- избегнување/намалување на количеството создаден отпад
- искористување на употребливите состојки од отпадот
- одржлив развој и спречување на негативното влијание на отпадот врз животната средина, а се во интерес на заштита на здравјето на луѓето.

Исто така во функција на исполнување на наведените цели мора да се обезбеди и почитување на основното начело : создавачот на отпад е одговорен за сопствениот создаден отпад во смисла на негово селектирање, негово намалување, штетното влијание врз животната средина со крајна претпазливост во постапувањето од една страна. На овој начин Јавното комунално претпријатие „Илинден“ н.Илинден како давател на услугата ќе може да ги применува начелата на : универзалност на услугата, недискриминација, одржливост на услугата, квалитет и ефикасност, транспарентност, економски прифатлива цена и целосно покривање на територијата на вршење на услугата, од друга страна.

Неопходно ќе биде да се отпочне и со примарната селекција на комуналниот отпад и третман на секундарните суровини.

Почитувајќи го принципот / начелото - загадувачот плаќа, интегрираното управување со отпадот се наметнува како императив, а Општината треба да има увид во вкупните количини на создаден отпад и начинот на постапување со него, при што ЈКП „Илинден“ н.Илинден е само еден од субјектите за подобрување на квалитетот на живеење во урбаната средина.

II. ОПШТ ДЕЛ

Со оваа Програма се определува и планира начинот и динамиката на собирање и транспортирање на комуналниот цврст отпад од домаќинствата на подрачјето на Општина Илинден, отпочнувањето на примарната селекција на комуналниот отпад, начинот на отстранувањето - депонирањето на комуналниот отпад, одредени дополнителни дејности и активности на ЈКП „Илинден“, организационо - техничката опременост и начинот на финансирање.

Оваа Програма е усогласена со Законските и подзаконските акти и тоа со: Законот за управување со отпад, Законот за комунална дејност, Одлуката за комунален ред на Општина Илинден и Одлуката за начинот и постапката за одржување на јавната чистота, собирање и транспортирање на комуналниот цврст и технолошки отпад на подрачјето на Општина Илинден. При постапувањето со комуналниот и другите видови неопасен отпад, ЈКП „Илинден“ ќе се раководи според начелата за: приоритет при управување со отпадот, заштита на животната средина, претпазливост, блискост, универзалност на услугите и начелото загадувачот плаќа.

Со оваа програма се опфатени сите делови и населени места од подрачјето на Општина Илинден, а димензионирањето на нивото на услугата и динамиката на нејзино извршување претставуваат заокружена целина со почитување на урбаните, социјалните и културните навики на живеење на населението. Во зависност од бројот и видот на садовите за времено сместување на комуналниот отпад, како и почитувајќи ги претходнонаведените навики и потреби, утврдена е динамиката на собирање и транспортирање на истиот, што е исклучиво во интерес на задоволување на потребите на граѓаните, односно на корисниците на услугите.

Собраниот комунален отпад, како од домаќинствата, така и од стопанските субјекти и собраниот отпад од јавно прометните површини, со специјални возила прилагодени за таа намена се транспортира и депонира на санитарната депонија Дрисла.

III. ОПЕРАТИВЕН ДЕЛ

Програмата подразбира организирано собирање и транспортирање на комуналниот отпад во една урбана средина во рамките на законската регулатива, што има директно влијание во зачувувањето на животната средина, гладано од аспект на санитарно и еколошко значење.

Динамиката на собирање и транспортирање на комуналниот цврст отпад од подрачјето на Општина Илинден е утврдена во зависност од:

- густината на населеноста,
- количеството на комуналниот отпад,
- структурата на комуналниот отпад,
- социјалните, културните и останатите особености и навики на граѓаните,
- инфраструктурните сообраќајни услови,
- видот и бројот на садовите за комунален отпад.

Во продолжение следи :

Преглед на динамиката на собирање на отпадот од домаќинствата во Општина Илинден , по населени места

| Ред Бр. | Населено место | Секција/улица | Ден на Собирање | Време на Собирање | Динамика седмично |
|---------|----------------|---|-----------------|-------------------------------------|-------------------|
| 1. | Илинден | „32“, „6“, „4“, „1“, „26“, „28“, „24“ и „22“ | Понеделник | 7 ⁰⁰ -12 ⁰⁰ | 1 |
| 2. | Илинден | „9“, „11“, „25“ и „535“ | Вторник | 7 ⁰⁰ -11 ⁰⁰ | 1 |
| 3. | Илинден | „2“, „27“, „3“, „5“, „7“, „11“, „13“, „15“, „23“, „7“ | Четврток | 7 ⁰⁰ - 13 ⁰⁰ | 1 |
| 4. | Илинден | „8“, „201“, „14“ | Петок | 7 ⁰⁰ - 13 ⁰⁰ | 1 |
| 5. | Марино | „531“, „501“, „502“, „503“, „504“, „505“, „507“, „508“, „509“, „510“, „526“ | Понеделник | 7 ⁰⁰ - 11 ⁰⁰ | 1 |
| 6. | Марино | „512“, „512А“, „512Б“, „513“, „514“, „515“, „516“, „517“, „518“, „519“, „520“, „521“, „522“, „523“, „532“ | Вторник | 7 ⁰⁰ - 12 ⁰⁰ | 1 |
| 7. | Марино | „527“, „527“, „527“, „402“, „403“, „405“, „406“, „416“, „408“, „409“, „410“, „411“, „412“, „413“, „414“ и „500“ | Четврток | 7 ⁰⁰ -11 ⁰⁰ | 1 |
| 8. | Марино | „531“, „536“, „533“ | Петок | 7 ⁰⁰ -12 ⁰⁰ | 1 |
| 9. | Кадино | с.Кадино | Среда | 7 ⁰⁰ - 13 ⁰⁰ | 1 |
| 10. | Мралино | с.Мралино | Среда | 7 ⁰⁰ - 13 ⁰⁰ | 1 |
| 11. | Миладиновци | с.Миладиновци | Среда | 7 ⁰⁰ - 13 ⁰⁰ | 1 |
| 12. | Текија | с.Текија | Среда | 7 ⁰⁰ - 13 ⁰⁰ | 1 |
| 13. | Делјадровци | с.Делјадровци | Среда | 7 ⁰⁰ - 13 ⁰⁰ | 1 |
| 14. | Бунарџик | с.Бунарџик | Вторник | 11 ⁰⁰ - 13 ⁰⁰ | 1 |
| 15. | Ајватовци | с.Ајватовци | Вторник | 11 ⁰⁰ - 13 ⁰⁰ | 1 |
| 16. | Бујковци | с.Бујковци | Понеделник | 11 ⁰⁰ - 13 ⁰⁰ | 1 |
| 17. | Мршевци | с.Мршевци | Понеделник | 7 ³⁰ -11 ⁰⁰ | 1 |
| 18. | Бучинци | с.Бучинци | Понеделник | 7 ⁰⁰ -8 ⁰⁰ | 1 |

Според последните податоци од надлежните служби , заклучно со месец Октомври 2009 година , со организираното подигнување на отпадот преку систем на изнесување се опфатени околу 4100 индивидуални корисници (домаќинства и викенд куќи)

Освен на индивидуалните корисници - домаќинства , ЈКП „Илинден“ врши услуги и на правните субјекти (установи, претпријатија, занаетчии, дуќани, угостителски и трговски објекти и др.) кои локациски се наоѓаат во границите на подрачјето на Општина Илинден, а кои комуналниот отпад го одлагаат во постојните садови за негово времено сместување (канти од 120л и 240 л, контејнери со зафатнина од 1,1 м³ и 5,5 м³).

Отпадот од домаќинствата редовно се подигнува од соодветни стандардизирани специјални садови за собирање на отпадот - пластични канти од 120 л, со кои се снабдени повеќе од 90 % од домаќинствата на територијата на Општина Илинден, кои создавачите на отпадот ги изнесуваат до местата определени за таа намена, во деновите и термините определени за изнесување на сметот. Во одредени локации или делови од населби каде сообраќајната инфраструктура не е соодветна за нормално извршување на услугата за подигнување на сметот од домаќинствата, односно на места каде што не може да пристапи возилото за собирање на отпад, се поставуваат контејнери со капацитет од 1,1 м³ и 5,5 м³ каде што не се нарушува патниот сообраќај.

Собраниот комунален цврст отпад се транспортира и депонира на санитарната депонија за комунален отпад - Дрисла. Според минатите искуства, во текот на 2010 година се очекува и се планира од индивидуалните корисници - домаќинствата на територијата на Општина Илинден да се собере и да се транспортира на депонијата Дрисла комунален цврст отпад во годишно количество од 6.000 тони, а просечната планирана неделна количина на отпад изнесува 30 кг. по корисник - домаќинство.

Исто така со цел надминување на проблемот со загадување на поедини јавни места на територијата на Општината, како превентивна мерка на истите тие места и во наредната 2010 година ќе се поставуваат и ќе се подигнуваат по 20 контејнери месечно со капацитет од 5.5 м³, што на годишно ниво изнесува 240 подигнувања. Од овие активности се очекува во наредната година да биде третиран отпад во вкупно количество од 500 тони. И во наредната година ЈКП „Илинден“ ќе се ангажира во расчистувањето на отпадот од јавните површини (градежен шут, земја, гранки и др.) што го оставаат неодговорни и несовесни граѓани, кои одлагаат ваков вид на отпад на слободните јавни површини низ општината.

➤ Покрај основната дејност (собирање и транспорт на комунален цврст отпад), Јавното комунално претпријатие „Илинден“ извршува и одредени дополнителни дејности и активности во функција на подобрување на квалитетот на живеење во урбаната средина. Една од овие дејности претставува и чистењето на септичките јами. Бидејќи во Општината се уште постојат правни субјекти кои користат септички јами, за извршување на оваа услуга на располагање стојат две цистерни, услугата се врши на повик, а се наплатува по м³, согласно утврдените цени и усвоени одлуки. Голем е бројот на индивидуални домаќинства кои не се опфатени со систем на канализациона мрежа, на кои исто така им се врши оваа услуга. Треба да се напомене дека честа е појавата да овие возила пружаат услуги и при услови на поплавување на куќите и други објекти, предизвикани од обилни врнежи.

За функционалното собирање и транспортирање на комуналниот цврст отпад од подрачјето на Општина Илинден, секојдневно се врши ангажирање на потребниот број возни единици за целосно собирање на комуналниот отпад, според утврдената динамика. Собирањето и транспортирањето на комуналниот отпад се врши со специјални возила за таа намена, прилагодени на поставените садови за негово времено одлагање.

Во продолжение следи :

Преглед на организационо техничката опременост на ЈКП „Илинден“, односно табеларен преглед на специјалните возила за собирање и транспортирање на комуналниот цврст отпад и вршење на други дополнителни дејности (чистење на јами)

| Ред.бр | Вид | Марка | Тип | Парчиња | Просечна старост (год.) |
|--------|---------------------------------|----------|----------------|---------|-------------------------|
| 1. | Камион преса | МАН | 2240 | 1 | 1985 г. |
| 2. | Товарно за смет -Ротопреса | МАН | 16168 | 1 | 1984 г. |
| 3. | Подигнувач на големи контејнери | МАН | 22240 | 1 | 1985 г. |
| 4. | Подигнувач на мали контејнери | Мерцедес | МБ 800 | 2 | 2000 г. |
| 5. | Фекална цистерна | Мерцедес | ОБ 1617 ФМС | 1 | 1985 г. |
| 6. | Фекална цистерна | МАН | L 02 | 1 | 1996 г. |
| 7. | Ровокопач | ИЦБ | 3 | 1 | 1984 г. |
| | | | | 8 | 19 години |

Во продолжение следи :

Преглед на потребни ресурси за вршење на работите (работна рака). Во функција на извршувањето на основната дејност (собирањето и транспортот на комуналниот отпад) , во наредниот преглед се прикажани потребните извршители од Секторот „Комунална хигиена“ кои ќе биде задолжен за успешната реализација на Програмата за 2010 година:

- 1 рабoтoвoдитeл
- 9 возачи на специјални возила
- 10 работници за изнесување на смет и фекалии
- 2 работника за изнесување фекалии.
- 2 работника за одржување на возилата
- 7 дополнителни работници (администрација и чувари)

- Планирани активности за отпочнување на селектирање и третирање на секундарна суровина

Селектирањето на употребливите состојки на комуналниот отпад на местото на неговото создавање битно допринесува за квалитетот на урбаното живеење, намалувањето на вкупните количини на отпадот, носи економско/финансиски бенефити и ја зголемува свеста и одговорноста на создавачите и давателите на услугата.

Поради овие причини , потребно е во согласност со објективните можности, да се отпочне со реализација на селективното собирање на отпадот, со акцент на издвојување на ПЕТ амбалажата, др. видови пластика, хартија/картонот и лименките. Во согласност со светските искуства, основниот концепт на овој вид на селектирање е да се издвојат употребливите состојки на комуналниот отпад на местото на неговото создавање, односно да се дојде до состојба кога ќе се раздвојуваат сувите од влажни(биоразградливи) состојки на комуналниот отпад.

За реализацијата на овие планирани активности неопходно ќе биде да се подигне јавната свест и одговорноста на секој субјект за создадениот отпад, да се воспостави систем на селективно собирање на отпадот и организирано постапување со него, да се направи финансиска конструкција , Програма и динамичен план за **обезбедување на нови дополнителни садови (канти) за временото сместување на отпадот**, и да се зајакне контролата и одговорноста на сите субјекти од создавањето преку постапувањето до одлагањето на отпадот (едукација, подигање на јавната свест, инспекциски органи, систем на стимулации/казни и т.н.)

IV. ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ

Потребните финансиски средства за реализацијата на предложената Програма за управување со комуналниот и другите видови неопасен отпад на територијата на Општина Илинден за 2010 година ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Илинден.

Повлекувањето на средствата од Буџетот на Општина Илинден ќе се врши врз основа на склучен Договор со Општина Илинден.

За спроведувањето на оваа програма потребно е да се обезбедат финансиски средства во износ од 15.000.000,00 денари.

Врз основа на досегашните калкулации и показатели за трошоците за извршување на горенаведените услуги, за целосното и благовремено извршување на услугите за собирање, транспортирање и депонирање на комуналниот цврст отпад од индивидуалните корисници се предвидуваат следниве трошоци :

| Ставка | Трошоци | Денари |
|--------|--|---------------|
| 1. | Канцелариски материјал | 100.000,00 |
| 2. | Гориво | 4.000.000,00 |
| 3. | Мазива | 450.000,00 |
| 4. | Резервни делови и ситен инвентар | 1.500.000,00 |
| 5. | Авто гуми | 500.000,00 |
| 6. | ПТТ услуги | 500.000,00 |
| 7. | Одржување на основни средства | 1.000.000,00 |
| 8. | Комунални услуги | 4.000.000,00 |
| 9. | Амортизација | 1.000.000,00 |
| 10. | Репрезентација | 200.000,00 |
| 11. | Службени патувања | 50.000,00 |
| 12. | Осигурување | 120.000,00 |
| 13. | Бруто плата на вработените (на ниво на просечните плати во РМ) | 13.000.000,00 |
| 14. | Бруто надомест на раководните органи | 600.000,00 |
| 15. | Банкарски провизии | 50.000,00 |
| 16. | Судски такси и такси во Буџет | 100.000,00 |
| 17. | Интелектуални услуги | 150.000,00 |
| 18. | Регистрација на возила | 50.000,00 |
| 19. | Стручно оспособување и спосанија | 20.000,00 |
| 20. | Останати услуги и останати трошоци | 200.000,00 |
| 21. | Средства за лична заштита при работа | 350.000,00 |
| 22. | Спонзорство | 20.000,00 |
| 23. | Закуп на земјиште | 47.000,00 |
| 24. | Транспортни услуги | 100.000,00 |
| | Претпоставени вкупни трошоци за реализација на годишните активности за собирање, транспортирање и депонирање на комуналниот цврст отпад од индивидуалните корисници - домаќинствата на подрачјето на Општина Илинден и од работни ангажмани за правните лица | 28.000.000,00 |
| | Претпоставени приходи кои ЈКП „Илинден“ би ги остварило од извршување на работни ангажмани за | |

| | |
|--|----------------------|
| собирање, транспортирање и депонирање на комуналниот отпад од правните субјекти | 13.000.000,00 |
| Финансиски средства потребни за реализација на Програмата за управување со комунален и други видови неопасен отпад на територијата на Општина Илинден за 2010 г. | 15.000.000,00 |

V. НАДЗОР НАД ИЗВРШУВАЊЕТО НА ПРОГРАМАТА

Надзор над извршувањето на Програмата за управување со комуналниот и другите видови неопасен отпад на територијата на Општина Илинден за 2010 година врши надлежниот општински орган - Одделение за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина.

Инспекциски надзор вршат општинските комунални инспектори на Општина Илинден.

Арх.бр.07-2150/8
Од 25.12.2009 г.

Совет на општина Илинден
Претседател
Марјан Милошевски с.р

Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:

РЕШЕНИЕ

За прогласување на Програма за одржување на јавна чистота на подрачјето на општина Илинден за 2010 година со арх.бр.07-2150/9 од 25.12.2009 година.

Се прогласува Програма за одржување на јавна чистота на подрачјето на општина Илинден за 2010 година со арх.бр.07-2150/9 од 25.12.2009 година што Советот на Општина Илинден ја усвои на дванаесеттата седница одржана на ден 25.12.2009 година.

Архив. Број 08- 2256/7
Од 26.12. 2009 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р

ПРОГРАМА

за одржување јавна чистота
на подрачјето на Општина Илинден
за 2010 година



Илинден, 2010 година

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на Р.М бр.05/02) и член 12 од Законот за јавна чистота(Сл.весник на РМ бр.111/08 и 64/09), Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 25.12.2009 година донесе:

ПРОГРАМА

за одржување јавна чистота на подрачјето на
Општина Илинден за 2010 година

Програмата за одржување на јавната чистота на подрачјето на Општина Илинден за 2010 година ги дефинира : видот и обемот на работите што треба да се извршат, финансиските средства за вршење на работите, временските рокови за извршување на работите, динамиката и начинот на вршење на работите.

I. ВИДИ ОБЕМ НА РАБОТИТЕ

Одржувањето на јавната чистота ќе се состои од : машинско и рачно метење и миење на улиците, како и сите други јавни површини и отворени простори и јавни објекти наведени во Законот за јавна чистота и празнењето на уличните корпи за отпад кои се поставени на подрачјето на Општина Илинден.

Во планирањето и димензионирањето на работата, работната рака и механизација за одржувањето на чистотата на јавните површини како клучни фактори се земени :

- Одредувањето на нивото и динамиката на одржување на комуналната јавна чистота на јавните површини (категоризацијата)
- Димензиите ,типот и формата на јавните површини (големина)
- Начинот на одржување на јавната чистота
- Пресметка на нормите за работа врз кои се врши димензионирањето на работата, работната рака и механизацијата.

Пошккло и вид на смејоој на јавниие површини

Под поимот смет се подразбира збир на отпадоци кои се создаваат при одржувањето на јавната чистота.

Под поимот собирање на смет се подразбира отстранување на создадениот смет и сместување во садови за смет.

Според начинот на живеење и работењето на луѓето , одржувањето на јавната чистота е условено од следниве фактори :

- густината на населеност
- фреквенцијата на луѓе и моторни возила
- степенот на нечистотија
- степен на пречки (паркирани возила и др.)
- инфраструктурните сообраќајни услови
- културните навики на населението
- стандардот
- самодисциплината на граѓаните
- придржувањето на позитивните прописи

Од овие фактори е условен и степенот на загаденост на јавните површини, начинот и динамиката на одржување на истите.

➤ **Секојдневен смет**

а) Отпадоци од возила кои настануваат при :

- превоз на разновиден материјал (градежен материјал, овошје, зеленчук и технолошки материјал)
- товаране и растоваране на разни стоки
- собирање на домашен смет
- косење на тревни површини

б) При интензивно врнење на дождови

- наноси од земја, песок, лисја и др.

➤ **Сезонски смет**

Се појавува сезонски и обично го има во два вида

- лисја од дрвата, суви гранки и сл.
- песок, згура и ситен камен кој во зимскиот период служи за посипување на јавните површини заради намалување на клизавоста, кој по престанокот на мразевите и снеговите треба темелно да се отстрани.

II. ДИНАМИКА, НАЧИН И РОКОВИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ

За изработка на организациониот план за чистење на јавните површини еден од важните фактори е категоризацијата на јавните површини. Категоризацијата на јавните површини зависи од : населеноста, распоредот на работните и станбените објекти и интензитетот на сообраќајот.

Имајќи го во предвид минатогодишното искуство ја предлагаме следнава категоризација :

- 1 Категорија - Центарот на општината каде улиците, тротоарите, плочниците се со густа фреквенција на движење : Метачите ќе вршат рачно метење во поширокото централно подрачје и празнење на уличните корпи за отпад во ова подрачје секој работен ден во годината , со исклучок во зимските периоди при поголеми врнежи на снег и појава на мразеви.
- 2 Категорија - Густо населени улици и подрачја со послаба фреквенција на луѓе и моторни возила каде работите ќе се изведуваат два пати во неделата.
- 3 Категорија - Собирање на отпадоците од и покрај главните патни правци кои ги поврзуваат населените места во општината и празнење на садовите за отпадоци поставени на јавните површини (корпите за отпадоци и отпушоци) : Работите ќе се извршуваат еднаш неделно.
- 4 Категорија - Миење на јавните површини и коловози со ангажирање на цистерна : Работата ќе се извршува четири пати годишно, по завршувањето на зимските месеци.
- 5 Категорија - Во оваа категорија спаѓа : изнесувањето на песок, камен, кал, лисја по поројни дождови.

Оваа динамика за извршување на активностите за чистење на јавните сообраќајни површини може да се зголеми во зависност од укажаните потреби, а врз основа на согледувањата на стручните служби на претпријатието или на барање на општинските органи.

Повремени работи

Како повремени работи се јавуваат пречистувањето на јавните површини по барање на органите на Општината за време на државните празници, по барање на инспекциските служби, собирањето на сметот после јавните манифестации на барање на организаторот на јавната манифестација и др. Овие работи се извршуваат надвор од планираната програма.

Растителниот отпад (отпадот кој настанува со косење трева, сечење дрва, чистење трескот, лисја, отпад од градини, овоштарниси, лозја и друг отпад од растително потекло) од територијата на Општината Илинден во 2010 година ќе се подигнува со поставување на контејнери со капацитет од 5.5 м³ и нивно чистење и ротирање на повеќе локации во Општината каде ќе се јави потреба од поставување на контејнер. Со ова ќе се спречат ситуациите со ставање на градинарскиот отпад и отпад од паркови во и покрај садовите за собирање на отпадот. Во периодот на подигнување на растителниот отпад (претежно месеците октомври и ноември), за оваа намена ќе се користат 15 до 20 контејнери, а на годишно ниво се предвидува подигнување на најмалку 800 контејнери.

Чистењето на јавните објекти и дворните површини на колективните и индивидуалните објекти покрај редовното, ќе се изврши и вонредно со организирана акција еднаш годишно, во текот на пролетните месеци, со претходно известување на граѓаните. На овој начин на граѓаните и институциите во општината ќе им се овозможи да ги исчистат своите подруми и дворни места.

Јавните површини кои по поројните врнежи се покриени со наноси од песок и друг матреијал ќе се чистат веднаш по престанувањето на врнежите и се со приоритет пред другите активности. Доколку постојат објективни можности по чистењето на наносите ќе се изврши перење на улиците.

Во текот на 2010 година покрај редовните активности се планираат и низа други активности, е една од активностите ќе биде и анимирањето на граѓаните и поттикнувањето на примарната селекција на отпадот. За таа цел, согласно финансиските можности на општината, на повеќе места во општината ќе се постават контејнери за селекција на пластичниот и картонскиот отпад.

Во Програмата за одржување на јавната чистота на подрачјето на Општина Илинден за 2010 година не се предвидени следниве активности:

- Одржување на површините на отворените простории на јавните објекти и на дворните површини на колективните и индивидуалните објекти
- Расчистување на диви депонии
- Слободните површини кои не се наменети за промет на сообраќај.

ПРЕГЛЕД

на годишен физички обем за одржување на јавната чистота на јавно прометните површини во 2010 година

| Р.б | Релација, патен правец, улица | Должина (во км.) | ширина (во м.) | Површина (во м ²) | Категорија |
|-----|-------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|------------|
| 1. | Пуста кула - ул. 1 (Илинден) | 3,3 | 6 | 19.800 | 2 |
| 2. | Илинден – Пуста кула | 2,0 | 4 | 8.000 | 3 |
| 3. | Ул. 9 (Илинден) | 2,4 | 6 | 14.400 | 1 |
| 4. | Ул. 8 (Илинден) | 2,6 | 6 | 15.600 | 1 |

| | | | | | |
|-----|--|-----------|---|----------------|---|
| 5. | Ул. 11, 13, 14 и 15 (Илинден) | 1,6 | 4 | 6.400 | 2 |
| 6. | ул. 9 (ОУ Гоце Делчев - Са-тра) | 0,5 | 4 | 2.000 | 1 |
| 7. | Илинден - Јурумлери | 2,0 | 5 | 10.000 | 3 |
| 8. | Ул.500 (Марино) | 2,1 | 6 | 12.600 | 1 |
| 9. | Ул.531 (Марино) | 0,6 | 5 | 3.000 | 2 |
| 10. | Ул. 532(Марино) | 1,4 | 5 | 7.000 | 1 |
| 11. | Ул. 534(Марино) | 0,3 | 6 | 1.800 | 1 |
| 12. | Раскр. Кадино -Игралиште Кадино | 0,8 | 6 | 4.800 | 3 |
| 13. | Ул.10(Кадино) - Идризово(Дрма) | 2,7 | 5 | 13.500 | 2 |
| 14. | Ул.2 (Кадино - Мралино) | 1,0 | 4 | 4.000 | 3 |
| 15. | Раск.Кадино - Бунарцик | 2,5 | 5 | 12.500 | 3 |
| 16. | Бунарцик - Ајватовци | 1,9 | 4 | 7.600 | 3 |
| 17. | Раск.Кадино - Миладиновци | 6,2 | 6 | 37.200 | 3 |
| 18. | Миладиновци - Текија | 2,7 | 5 | 13.500 | 3 |
| 19. | Текија - Дељадровци | 1,4 | 5 | 5.600 | 3 |
| 20. | Миладиновци - Бујковци | 2,0 | 5 | 10.000 | 3 |
| 21. | Бујковци - Мршевци | 1,5 | 5 | 7.500 | 3 |
| 22. | Мршевци - Бучинци | 1,0 | 4 | 4.000 | 3 |
| 23. | Мршевци - Дељадровци | 2,0 | 5 | 8.000 | 3 |
| 24. | Илинден - Ајватовци | 3.2 | 5 | 16.000 | 3 |
| 25. | Ново школо - нов мост (Марино) | 0,1 | 6 | 600 | 2 |
| 26. | Надвозник кај хотел „Белви“ | 0,1 | 8 | 800 | 2 |
| 27. | Надвозник кај ж.Станица Илинден | 0,3 | 8 | 2.400 | 2 |
| 28. | Улица кон Стопански комплекс (Ж.фарма) | 0,2 | 5 | 1.000 | 3 |
| | ВКУПНО: | 50 | | 250.000 | |

Со оваа Програма планирано е одржување на улиците и патиштата на подрачјето на Општина Илинден во вкупна должина од **50 км.** (20 км. во населени места и 30 км. надвор од населените места) и тоа :

- Асфалтирана површина - 250.000 м², од кои : 100.000 м² во населени места и 150.000 м² надвор од населените места
- Тротоари и површина покрај сообраќајниците (шанци и друга слободна површина) - 200.000 м²
- Улици со рабници - 9.000 м

Покрај улиците и патиштата на територијата на Општина Илинден , со оваа програма се опфатени и други јавни површини како што се :

- Јавни површини околу спортско-рекреативни објекти ----- 4.000 м²
- Јавни површини околу детски игралишта ----- 1.000 м²
- Пешачки патеки ----- 2.000 м²
- Паркинзи за лесни возила ----- 1.000 м²

Јавните зелени површини, парковите и шумите се значајни еколошки фактори кои го обезбедуваат квалитетот на живеењето во урбанизацијата на слободниот јавен озеленет простор и шумите околу населените места е тесно поврзано со урбанизацијата бидејќи се јавува како резултат на експанзијата и развојот на Општината.

Грижата и одржувањето на веќе оформените паркови, тревници, пешачки патеки и други озеленети и пошумени површини подразбира:

- полевање, косење, кроење, окопување и чистење на површините;
 - замена и отстранување на општетените и исушени садници со други;
 - редовна контрола и надзор.
- Поради општетување на поголем дел од парковите и тревните површини, потребно е да се изврши поправка на дел од тие површини.

- поправка и подобрување на хидрантската мрежа за полевање на парковите и тревниците.

ПРЕГЛЕД на уредени површини за одржување

А.) Паркови и озеленети површини:

- Парк на раскрсница во Илинден----- 500 м²
- Парк кај Општина ----- 2.000 м²
- Тревник покрај пешачка патека Илинден-Марино----- 2.500 м²
- Парк во Миладиновци----- 1.000 м²
- Спортска сала „Гоце Делчев,, ----- 1.000 м²

В к у п н о: ----- 7.000 м²

Б.) Површина покрај локални патишта:

- Должина ----- 30.000 м
- Ширина ----- 2 м

В к у п н о: ----- 60.000 м²

III. ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ

За спроведувањето на оваа Програма, односно за одржувањето на јавната чистота и одржување на уредени јавни површини на подрачјето на Општина Илинден за 2010 година потребно е да се обезбедат финансиски средства во износ од 3.000.000,00 денари.

Потребните финансиски средства за одржување на јавната чистота на подрачјето на Општина Илинден се обезбедуваат од Буџетот на Општина Илинден.

IV. ИЗВРШИТЕЛ НА ПРОГРАМАТА

Задолжен субјект за извршување на активностите предвидени со оваа Програма во делот на одржувањето на јавната чистота е ЈКП „Илинден“ н.Илинден.

V. НАДЗОР НАД ИЗВРШУВАЊЕТО НА ПРОГРАМАТА

Надзор над извршувањето на Програмата согласно Законот за јавна чистота врши надлежниот општински орган - Одделение за урбанизам, комунални дејности и заштитан а животната средина.

Инспекциски надзор согласно Законот за јавна чистота вршат општинските комунални инспектори на Општина Илинден.

Арх. бр.07-2150/9
Од 25.12. 2009г.

Совет на општина Илинден
Претседател
Марјан Милошевски с.р

Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

За прогласување на Буџетски календар на општина Илинден за 2010 година со арх.бр.07-2150/10 од 25.12.2009 година.

Се прогласува Буџетскиот календар на општина Илинден за 2010 година со арх.бр.07-2150/10 од 25.12.2009 година што Советот на Општина Илинден ја усвои на дванаесеттата седница одржана на ден 25.12.2009 година.

Архив. Број 08- 2256/8
Од 26.12. 2009 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р

Врз основа на член 27, став 4 од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа (Службен весник на РМ број 61/2004) Советот на Општина Илинден на седница одржана на 25.12.2009 година донесе

Буџетски календар на Општина Илинден за 2010 година

| Ред. бр. | Активности | Месец во годината |
|----------|---|--|
| 1 | Советот на Општина Илинден го донесува буџетскиот календар. | Декември/јануари |
| 2 | Градоначалникот подготвува општински буџетски циркулар со главните насоки за изготвување на финансиските планови до сите сектори □ буџетски корисници. | Најдоцна до 30 ^{ти} Јуни |
| 3 | Сите сектори и буџетски корисници ги доставуваат финансиските планови и предлог пресметките за наредната година со образложение за висината на износите по позиции. | Најдоцна до 20 ^{ти} Септември |
| 4 | Министерот за финансии доставува циркулар-насоки за подготвување на буџетите на единиците на локална самоуправа за наредната година. | Најдоцна до 30 ^{ти} Септември |
| 5 | Одделението за финансирање и буџет подготвува проценки на вкупните приходи, ги разгледува, анализира и усогласува предлог пресметките и финансиските планови, ги одредува приоритетите и одредбите за новиот предлог-буџет и го известува градоначалникот за основните параметри. | Најдоцна до 20 ^{ти} Октомври |
| 6 | Одделението за финансирање и буџет подготвува Предлог план на програми за развој и ги доставува до Градоначалникот. Градоначалникот ги доставува на одобрување до Советот на општината. | Најдоцна до 20 ^{ти} Октомври |
| 7 | Советот на општината го одобрува Предлог план на програми за развој. | Најдоцна до 15 ^{ти} Ноември |
| 8 | Секторот за финансии го изготвува нацрт буџетот и го доставува до градоначалникот на разгледување и одобрување. | Ноември |
| 9 | Градоначалникот го доставува нацрт буџетот до Советот и организира јавна расправа по нацрт буџетот. | Ноември |
| 10 | Градоначалникот доставува предлог буџет до Советот на Општина Илинден. | Најдоцна до 10 ^{ти} Декември |
| 11 | Советот на Општина Илинден го усвојува предлог буџетот. | Најдоцна до 31 ^{ви} Декември |

Буџетскиот календар на Општина Илинден за 2010 година влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Илинден "

Број .07-2150/11
25.12.2009 г.

Совет на Општина Илинден
Претседател
Марјан Милошевски с.р

Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

За прогласување на Буџет на општина Илинден за 2010 година со арх.бр.07-2150/11 од 25.12.2009 година.

Се прогласува Буџетот на општина Илинден за 2010 година со арх.бр.07-2150/11 од 25.12.2009 година што Советот на Општина Илинден ја усвои на дванаесеттата седница одржана на ден 25.12.2009 година.

Архив. Број 08- 2256/9
Од 26.12. 2009 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р

Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:

РЕШЕНИЕ

За прогласување на Одлука за извршување на Буџетот на општина Илинден за 2010 година со арх.бр.07-2150/12 од 25.12.2009 година.

Се прогласува Одлуката за извршување на Буџетот на општина Илинден за 2010 година со арх.бр.07-2150/12 од 25.12.2009 година што Советот на Општина Илинден ја усвои на дванаесеттата седница одржана на ден 25.12.2009 година.

Архив. Број 08- 2256/11
Од 26.12. 2009 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Р.М." бр.5/2002), член 23, став 5, од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа ("Службен весник на Р.М." бр.61/2004 и 96/2004, 67/2007), член 42 од Законот за државните службеници (Сл. Весник на РМ бр. 59/00...36/07) и член 20 од Статутот на Општина Илинден ("Службен гласник на Општина Илинден бр.2/2005), Советот на Општина Илинден на седницата одржана на ден 25.12.2009 година, донесе:

ОДЛУКА

за извршување на Буџет на Општина Илинден за 2010 година

Член 1

Буџетот на Општина Илинден за 2010 година (во понатамошниот текст Буџетот), се извршува според одредбите на оваа Одлука.

Член 2

Буџетот на Општината се состои од : Основен буџет; Буџет на донации; Буџет на дотации, Буџет на самофинансирачки активности и Буџет на кредити.

Член 3

Корисниците на средствата на Буџетот се должни утврдените средства во Буџетот да ги користат наменски, рационално и економично.

Член 4

Расходите утврдени со буџетот се максимални износи над кои буџетските корисници не можат да превземаат обврски.

За да се превземат нови обврски до Советот на општината мора да се предложи нов извор на средства или да се предложи намалување на другите расходи во сразмерен износ.

Член 5

Градоначалникот на општината ја следи реализацијата на планот на приходите и другите приливи на основниот буџет на општината.

Доколку во текот на годината очекуваните приходи и други приливи се реализираат на:

- пониско ниво од одобриениот план, но не повеќе од 5%, Градоначалникот ги намалува одобрените средства на основниот буџет;
- повисоко ниво од одобриениот план, но не повеќе од 5%, Градоначалникот може да изврши дополнителни отплати на главнина и камати;
- односно отстапувањето на планот на приходите и другите приливи е повисоко од 5%, Градоначалникот доставува измени и дополнувања на буџетот на општината, до Советот на општината.

Член 6

Пренамената во рамките на одобрените буџети на буџетските корисници ја одобрува Советот на општината.

Во рамките на расходите утврдени во Буџетот на буџетскиот корисник, корисникот може да врши прераспределба меѓу расходните ставки, програми и потпрограми по претходно одобрување од Советот на општината.

По исклучок буџетскиот корисник не може да врши пренамени на буџетот со кој се зголемува буџетот одобрен за плати и надоместоци и намалуваат одобрените средства за одредени капитални програми.

Член 7

Буџетските корисници, во услови кога во буџетот на самофинансирачки активности; буџетот на донации и/или буџетот на дотации, планираните приходи и други приливи не се реализираат односно се реализираат над планираниот износ, доставуваат барање за намалување/зголемување на планот на приходите и другите приливи и планот на одобрените средства во овие буџети, кои Градоначалникот ги доставува до Советот на општината на одобрување.

Член 8

Буџетските корисници по усвојувањето на буџетот изготвуваат годишен финансиски план по квартали за користење на одобрените средства. Користењето на средствата во даден квартал буџетскиот корисник го извршува врз основа на финансискиот план по месеци.

Член 9

Исплатата на платите ќе се извршува во рамките на обезбедените средства во буџетот, односно вредноста на бодот за утврдување на бруто платите за вработените кои имаат статус на државни службеници изнесува 75,3 денари.

Член 10

Месечниот надоместок на членовите на Советот на општина Илинден за присуство на седниците на Советот на општина Илинден изнесува 84% од просечната нето плата исплатена во Републиката во претходната година.

Член 11

Исплатата на плати на вработените во локалните јавни установи кој се финансираат со блок дотации од општинскиот буџет ја контролира и одобрува Министерството за финансии. Буџетските корисници од локалните јавни установи кои се финансираат со блок дотации од општинскиот буџет се должни два дена пред исплатата на плати до општината да достават барање за одобрување на средства за плати кон кое ќе ги приложат обрасците

ПДД-МП и МП-1, копија од рекапитулација за пресметани нето и бруто плати, образец Ф-1 за бројот на вработени по име и презиме, бруто и нето плата како и други податоци во пишана и електронска верзија (на ЦД, дискета, е-маил и др.) за односниот месец за кој се однесува исплатата.

Член 12

Надоместокот за дневница за службено патување во Републиката без трошоците за ноќевање изнесува 800,00 денари.

Доколку патувањето траело повеќе од 12 часа се исплатува цела дневница.

За патување во траење од 8 до 12 часа се исплатува 50% од утврдениот износ во ставот 1 од овој член.

Член 13

Во случај на боледување подолго од шест месеци и во случај на потешки последици од елементарни непогоди во смисла на Законот за заштита и спасување и други случаи, на работникот му се исплатува помош во висина од една последно исплатена просечна месечна плата во органот каде што е вработен.

Член 14

Надоместокот за отпремнина за пензионирање на вработениот во општината и локалната јавна установа се исплаќа врз основа на член 9 став 1 алинеа 2 и став 2 од Законот за исплата на платите и се планира во Буџетот на општината за 2010 година. Средствата за вработениот во општината и за вработениот во локалната јавна установа се планираат во Програмата ДО Градоначалник на ставка 464 Разни трансфери 464940 Трансфери при пензионирање. Сите исплати на наведените надоместоци се вршат врз основа на претходно оформена и комплетирана документација и донесено решение од страна на одговорното лице во општината и локалната јавна установа, врз основа на кое Градоначалникот на општината донесува решение за одобрување на средства за исплата на утврденото право.

Член 15

Користењето на средствата од буџетот на општината за вршење на функциите на буџетските корисници се набавуваат со фактури во кои посебно се искажуваат расходите по поодделни ставки, почитувајќи ги одредбите од Законот за јавните набавки.

Набавката на стоки и вршењето на услуги може да се врши и со сметкопотврди во случај кога за расходите неможе да се издаде фактура и само во ограничени поединечни износи од 6.000,00 денари каде задолжително мора да биде приложена фискална сметка, при што расходите треба да бидат искажани по класификација на соодветниот расход.

Член 16

Постојаната и тековната резерва не можат да надминат 3% од вкупно планираните средства од основниот буџет на општината. Со средствата утврдени во буџетот на општината во рамките на резервите, Советот на Општината дава овластување Градоначалникот да одлучува за нивната употреба, и извршување. За користење на средствата од резервите до износ најмногу до 50.000,00 денари одлучува Градоначалникот.

Градоначалникот поднесува на Советот на општината годишен извештај за користење на средствата од резервите.

Член 17

Средствата утврдени во Буџетот и распоредени во поодделните програми и потпрограми ги извршува градоначалникот на општината.

Член 18

Буџетските корисници можат да вработуваат нови работници и да пополнуваат испразнети работни места само под услов, ако за тоа се обезбедени средства во буџетот на општината. За обезбедените средства градоначалникот на општината дава писмено известување за обезбедените средства, по претходно дадено позитивно мислење од Агенцијата за државни службеници на актите за систематизација.

Во случај на нови вработувања, буџетските корисници од локалните јавни установи кои се финансираат со блок дотации од општинскиот буџет се должни да достават известување за обезбедени финансиски средства и да приложат образец М-1. По извршената контрола согласно планираните средства во буџетот на општината, Градоначалникот на општината одделните пресметки на локалните јавни установи ги доставува до ресорното Министерство од кое се трансферира блок дотацијата.

Во делот на пренесените надлежности согласност за нови вработувања во локалните јавни установи кои се финансираат со блок дотации ќе се дава за:

- вработувања за кои се обезбедени средства во Буџетот на РМ за тековната фискална година, писмено известување ќе даде Министерството за финансии, врз основа на барањето од ресорното Министерство;
- вработувања за кои се обезбедени средства во Буџетот на општината за тековната фискална година, писмено известување ќе даде Градоначалникот на општината.

Член 19

Кога приходите што му припаѓаат на Буџетот се погрешно уплатени или се наплатени во износ поголем од утврдениот, погрешно или повеќе наплатениот износ се враќа првенствено на товар на видот на приходите на кои се уплатени, а доколку такви приходи нема, тогаш на товар на другите приходи на Буџетот.

Повратот на погрешно, на повеќе уплатени, односно наплатени приходи се врши со Решение на Градоначалникот, освен во случаите каде надлежноста им припаѓа на други органи.

Член 20

Буџетот на Општина Илинден се извршува од 01.01.2010 до 31.12.2010 година.

Член 21

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Илинден", а ќе се применува од 01 Јануари 2010 година.

Арх. бр.07-2150/ 12
Од 25.12. 2009г.

Совет на општина Илинден
Претседател
Марјан Милошевски с.р

Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:

РЕШЕНИЕ

За прогласување на Одлука за усвојување на Локален акционен план за родова рамноправност за период од 2010-2012 година со арх.бр.07-2150/13 од 25.12.2009 година.

Се прогласува Локален акционен план за родова рамноправност за период од 2010-2012 година со арх.бр.07-2150/13 од 25.12.2009 година што Советот на Општина Илинден ја усвои на дванаесеттата седница одржана на ден 25.12.2009 година.

Архив. Број 08- 2256/11
Од 26.12. 2009 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/2002) Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 25.12.2009 година донесе

ОДЛУКА

За усвојување на Локален акционен план за родова рамноправност за период од 2010-2012 година

Член 1

Се усвојува Локалниот акционен план за родова рамноправност за период од 2010-2012 година на Комисијата за еднакви можности на мажи и жени.

Член 2

Составен дел на оваа Одлука е Локалниот акционен план за родова рамноправност за период од 2010-2012 година

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во службениот гласник на општина Илинден.

Арх.бр. 07-2150/13
Од 25.12.2009 г.

Совет на општина Илинден
Претседател
Марјан Милошевски с.р

Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:

РЕШЕНИЕ

За прогласување на Одлука за потврдување на статусот и својството член на ЗЕЛС на општина Илинден со арх.бр.07-2150/14 од 25.12.2009 година.

Се прогласува Одлуката за потврдување на статусот и својството член на ЗЕЛС на општина Илинден со арх.бр.07-2150/14 од 25.12.2009 година што Советот на Општина Илинден ја усвои на дванаесеттата седница одржана на ден 25.12.2009 година.

Архив. Број 08- 2256/12
Од 26.12. 2009 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р

Врз основа на член 15 а во врска со член 81 став 2 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/02) и член 11 од Статутот на општина Илинден (Сл.гласник бр. 2/05) , Советот на општина Илинден на својата дванаесетта седница одржана на ден 25.12.2009 година донесе :

ОДЛУКА

За потврдување на статусот и својството член на ЗЕЛС на општина Илинден

Член 1

Со оваа одлука се потврдува статусот и својството член на Здружението на општините „ Заедници на единиците на локалната самоуправа на Република Македонија – ЗЕЛС “ на општина Илинден.

Оваа одлука се донесува заради упис на Здружението на општините „ Заедници на единиците на локалната самоуправа на Република Македонија – ЗЕЛС “ (понатаму во текстот само како ЗЕЛС) во Централниот регистар на Република Македонија во согласност со Закон.

Член 2

Општина Илинден и понатаму го продолжува својството член на ЗЕЛС под условите утврдени со Статутот и другите акти со кои се утврдува организацијата и делокругот на работа на Здружението на општините „ Заедници на единиците на локалната самоуправа на Република Македонија – ЗЕЛС “.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „ Службен гласник на општина Илинден “ .

Арх.бр.07-2150/14
Од 25.12.2009 г.

Совет на општина Илинден
Претседател
Марјан Милошевски с.р

СОДРЖИНА

| | |
|--|-----------|
| Решение за прогласување на Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Илинден за 2010 година | стр.1 |
| Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Илинден за 2010 година..... | стр.1-6 |
| Решение за прогласување на Одлука за утврдување на висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Илинден..... | стр.6 |
| Одлука за утврдување на висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Илинден..... | стр.6-9 |
| Решение за прогласување на Програма за изработка на урбанистички планови и Локална урбанистичка планска документација на подрачјето на општина Илинден..... | стр.10 |
| Програма за изработка на урбанистички планови и Локална урбанистичка планска документација на подрачјето на општина Илинден..... | стр.10-13 |
| Решение за прогласување на Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општински патишта и улици на подрачјето на општина Илинден за 2010 година..... | стр.14 |
| Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општински патишта и улици на подрачјето на општина Илинден за 2010 година..... | стр.14-16 |
| Решение за прогласување на Програма за користење, одржување и изградба на јавно осветлување на подрачјето на општина Илинден..... | стр.17 |
| Програма за користење, одржување и изградба на јавно осветлување на подрачјето на општина Илинден..... | стр.17-18 |
| Решение за прогласување на Програма за управување со комунален и други видови неопасен отпад на територија на општина Илинден за 2010 година..... | стр.18 |
| Програма за управување со комунален и други видови неопасен отпад на територија на општина Илинден за 2010 година..... | стр.18-26 |
| Решение за прогласување на Програма за одржување на јавна чистота на подрачјето на општина Илинден за 2010 година..... | стр.26 |
| Програма за одржување на јавна чистота на подрачјето на општина Илинден за 2010 година..... | стр.27-33 |
| Решение за прогласување на Буџетски календар на општина Илинден за 2010 година..... | стр.33 |
| Буџетски календар на општина Илинден за 2010 година..... | стр.34 |
| Решение за прогласување на Буџет на општина Илинден за 2010 година..... | стр.35 |
| Буџет на општина Илинден за 2010 година..... | стр.36 |
| Решение за прогласување на Одлука за извршување на Буџетот на општина Илинден за 2010 година..... | стр.36 |
| Одлука за извршување на Буџетот на општина Илинден за 2010 година..... | стр.36-39 |

**Решение за прогласување на Одлука за усвојување на Локален акционен план за
родова рамноправност за период 2010-2012 годинастр.40**
**Одлука за усвојување на Локален акционен план за родова рамноправност за период
2010-2012 година.....стр.40**

**Решение за прогласување на Одлука за потврдување на статусот и својството член
на ЗЕЛС на општина Илинден.....стр.41**
**Одлука за потврдување на статусот и својството член на ЗЕЛС на општина
Илинден.....стр.41**